



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламаци 15 дена.

Вторник, 28 март 1995
Скопје
Број 17 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 250
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

379.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободува од натамошно извршување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Нуредин Керим Љумановски од с. Грнчари.

II

Извршувањето на изречената казна затвор се заменува со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Бајрами Абедин Хајри. од с. Градец, во траење од 3 месеци,
2. Љупчо Борис Каранфиловски од с. Пешталево, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор се заменува со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Стале Даме Рошкоски од Прилеп, во траење од 75 дена,
2. Јашари Мурат Рихан од Скопје, во траење од 8 месеци, „
3. Лиман Азем Сулејмани од с. М. Турчане, во траење од 10 месеци.

IV

Делумно се ослободува од натамошно извршување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Наим Назим Мемишов од с. Страцинци, во траење од 2 месеци.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-278
24 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

380.

Врз основа на член 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на РМ“, бр. 20/90 и 13/93), а во врска со член 12, став 1, точка 2 и член 13 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89 и „Службен весник на РМ“, бр. 13/93), кои со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 52/91) е преземен како републички пропис и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

1. Цените на услугите за превоз на патници и стока во внатрешниот железнички сообраќај формирани и применети според постојните прописи може да се зголемат до 15%.

2. Се задолжува Министерството за стопанство да ја спроведе оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.04.1995 година.

Бр. 23-798/1
27 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

381.

Врз основа на член 10 ставови 2 и 3 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ број 38/85, 18/89 и 38/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 22 март 1995 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ПРОСТО- РЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во оваа програма се содржани активностите за изготвување и донесување Просторен план на Република Македонија, содржината, фазите на изготвувањето, организацијата на изработка, постапката за донесување и верификација, динамика на изготвување и финансиски средства за изготвување на Планот.

1. Содржина на Планот

Содржината на Планот ги опфаќа подготвителните работи, изработката на Нацртот на планот и Предлогот на планот.

1.1 Подготвителни работи

1.1.1 Документарна и информативна основа
Прибирање на расположливата студиска, студи-

ско-аналитичка, планско-развојна, инвестиционо-техничка и друга документација со која располагаат собранијата на општините, соодветните републички институции, посебно оние кои располагаат со соодветна документација за подрачјето на Републиката, како и изготвување на анализа на состојбите со природните и создадените вредности на Републиката во следниве области:

- 1) Формирање на документација за физичко-географските услови и карактеристики на Републиката;
- 2) Формирање на документација за природните вредности и еколошките услови;
- 3) Документација за населението;
- 4) Податоци и основни индикатори за состојбите во економскиот развој;
- 5) Евиденција на создадените физички фондови во областа на домувањето, стопанството, општествените дејности, инфраструктурата и другите дејности;
- 6) Набавка и регистрирање на општи и специјални картографски и топографски основи за Планот и
- 7) Формирање на показатели и индикатори за одредени области:
 - * географски, физичко-географски и еколошки услови, искажани како потенцијал и ограничување;
 - * индикатори за расположивите природни ресурси: земјиште и неговото користење, води, шуми, енергетски извори, минерални сировини и друго;
 - * индикатори за големината, структурата и функционалните основи на мрежата на населби;
 - * показатели за поделбата на просторот (по општини и слично);
 - * индикатори за користењето на просторот: земјоделско земјиште и неговиот бонитет, градежно земјиште и слично;
 - * население, вработеност, миграции и слично;
 - * индикатори за распределбата, големината, квалитетот и начинот на употребата на производните објекти и објектите на општествениот стандард и
 - * показатели за развиеноста, распоредот и степенот на задоволување на потребите на техничките системи во Републиката (сообраќајна, енергетска, водостопанска, комунална и комуникациска инфраструктура).

Во документарно-информативната основа посебно ќе се валоризираат досегашните истражувања и анализи што се изработени за проектот Вардарска долина.

Документарно-информативната основа во оваа фаза ќе биде презентирана во вид на посебни елаборати.

1.1.2. Аналитичко-програмска фаза

- Основи и трендови на развојот, потенцијали и ограничувања и влијание на поширокото опкружување на развојот;
- Анализа и оцена на постојната состојба и валоризација на организацијата, уредувањето, изграденоста и користењето на просторот на Републиката;
- Програма за развој на Вардарска долина;
- * Прогнози и проекции на стопанскиот и социјалниот развој;
- * Општи и посебни цели на развојот поврзани со начинот на користење и планирање на просторот по одделни дејности и
- * Резиме на потенцијалните можности за развој на општите и посебните цели на развојот во сите области.

1.2. Нацрт на планот

Врз основа на состојбите и оцените на потенцијалните можности за развој, општите и посебните цели за

просторниот развој, во Нацртот на просторниот план на Република Македонија, ќе се предложи концепт за просторниот развој на сите дејности и нивното меѓусебно влијание. Во таа смисла, Нацртот на планот ја има следнава содржина:

- Положба на Република Македонија во пошироката просторна констелација на Балканот и Европа,
- Население:
 - * демографски развој и
 - * социо-економски развој;
- Стопански развој:
 - * примарни дејности;
 - * секундарни дејности и
 - * терцијарни дејности;
- Развој на општествените дејности;
- Урбанизација и развој на системот на населбите;
- Домување;
 - * развој на инфраструктурните системи:
 - * сообраќајна инфраструктура;
 - * водостопанска инфраструктура;
 - * комунална инфраструктура;
 - * енергетика и енергетска инфраструктура и
 - * телекомуникациска инфраструктура;
- Заштита на културното наследство;
- Заштита на животната средина;
- Заштита од воени разурнувања, природни и елементарни непогоди;
- Билансирање на вкупните просторни потреби и основна намена на користењето на површините и
- Одредби за спроведување на Планот.

1.3. Предлог на планот

Предлогот на планот содржи исти елементи како и Нацртот на планот, со тоа што при неговата изработка се вградуваат прифатените забелешки, предлози и сугестии, изнесени во постапката на разгледување на Планот, од стручната рецензија и расправата по Нацртот на планот.

Во таа смисла, Предлогот на планот подразбира конечна обработка на текстуалниот и графичкиот дел, како и изработка на скратена верзија – резиме на Планот за јавна употреба.

Поблиска содржина и спецификација на работите во студиско-аналитичката фаза и фазата на Нацрт и Предлог на планот, дадена е во прилог на овој материјал.

2. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРОСТОРОН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За изготвување на Просторниот план на Република Македонија, односно за одделни фази (Документарно-информативна основа, Нацрт на план, Предлог на план), Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија склучува договор со изготвувачот на Планот – Институтот за просторно планирање, урбанизам, сообраќај и екологија на Македонија „ИН-ПУМА“ – Скопје, заедно со неговите членки – Заводи за урбанизам, регистрирани за изработка на просторни и урбанистички планови.

Изготвувачот на Планот, во консултација со носителот на изработката на Планот, изработува Програма за изработување Просторен план на Република Македонија, динамика на изготвување на Планот, формира стручен работен тим составен од експерти од одделни области од земјата и странство, кои ќе работат на анализата и синтезата на состојбите и оцените на можностите за развој, како и на концептите за развој на одделни дејности и нивната усогласеност со другите дејности.

Изготвувачот на Планот, во консултација со Владата на Република Македонија и носителот на изработ-

ката на Планот именува директор на проектот кој ведно е и раководител на работниот тим за изработка на Планот.

Изготвувачот на Планот во текот на изработката на Планот, ангажира консултант – експерти од одделни научни области, од земјата – членови на МАНУ, од одделни факултети и научно-стручни институции, како и експерти од странство.

3. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА НА ПЛАНОТ ОД ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

3.1. Носител на изработката на Планот

Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија и Републичкиот завод за уредување на просторот и заштита на човековата околина – орган во состав на Министерството, во соработка со другите министерства.

3.2. Стручна рецензија

Носителот на изработката на Планот формира Стручна комисија за рецензија на одделни фази и на Планот во целина, составена од истакнати научни и стручни експерти од областа на планирањето, стопанството, природните и општествените науки, инфраструктурата и заштитата.

По изготвувањето на одделните фази на Планот, носителот на изработката ги доставува истите до Владата на Република Македонија на разгледување и оценување.

Владата покрај постојните работни тела – комисии, по потреба, формира Поседна комисија за Просторен план на Република Македонија, составена од претставници на Владата, републички организации и одделни надворешни стручни експерти од МАНУ, Географскиот, Економскиот, Архитектонскиот и други факултети.

3.3. Координационо тело

Владата на Република Македонија по разгледувањето и усвојувањето на Програмата за изготвување на Планот, го определува носителот на изработката и формира координационо тело за следење и насочување на изработката на одделни фази на Планот (Документарно-информативна основа, Аналитичко-програмска фаза, Нацртот на план и Предлог на план).

Членовите на Координационото тело се назначуваат од редот на министрите и претставниците на одделни министерства.

3.4. Собрание на Република Македонија

Владата на Република Македонија му доставува на Собранието на Република Македонија на разгледување и донесување Програма за изработка на Планот и Предлог на планот.

4. ДИНАМИКА НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

За изготвување на Просторниот план на Република Македонија се определуваат следниве рокови:

1. Програма за изработување и донесување Просторен план на Република Македонија
разгледана и верифицирана од Владата на Република Македонија
јул. 1994 година
окт. 1994 година
2. Програма за работа на изготвувачот на Просторниот план на Република Македонија
разгледана и верифицирана од Владата на Република Македонија
јан. 1995 година
фев. 1995 година

3. Документарно-информативна основа
разгледана и верифицирана од Владата на Република Македонија
јул. 1995 година
сеп. 1995 година
4. Нацрт на планот
4.1. Стручна рецензија на Нацртот на планот
окт. 1996 година
окт. 1996 година
- 3.2. Нацрт на планот
разгледан и верифициран од Владата на Република Македонија
ное. 1996 година
сеп. 1997 година
5. Предлог на планот
усвоен од Владата на Република Македонија
окт. 1997 година
усвоен од Собранието на Република Македонија
дек. 1997 година
сеп. 1998 година
6. Изготвување на публикации

5. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОТ

Средствата за изработка на сите фази на Просторниот план на Република Македонија, ќе се обезбедат од Буџетот на Република Македонија во 1995, 1996 и 1997 година во висина од 2.477.785 ДМ, годишно или вкупно за изготвување на Планот 7.433.355 ДМ или во денарска противвредност 194.679.560 ДЕН. според курсот на денарот во однос на германската марка на 7 ноември 1994 година (1ДМ=26,19 ДЕН):

1. Трошоци за работниот тим 3.251.405 ДМ
2. Трошоци за изработка на секторски студии 2.275.983 ДМ
3. Трошоци за формирање на информативен систем и едукација на кадри за примена на нови технологии 812.351 ДМ
4. Трошоци за консултант на работниот тим 650.281 ДМ
5. Трошоци за стручна рецензија 442.831 ДМ
Вкупни трошоци 7.433.355 ДМ
Денарска противвредност 194.679.560 ДЕН
6. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-1200/1
22 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Аядов, с. р.

382.

Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на РМ“ бр. 24/92, 32/92, 83/92 и 78/93), член 46 од Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 7/86, 51/88, 36/91, 83/92 и 62/93), Буџетот на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 69/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 1995 ГОДИНА

I

Средствата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1995 година во износ од 91.500.000,00

денари, обезбедени согласно член 3 раздел 21 ставка 435 од Буџетот на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 69/94) ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за:

	во денари
1. Подигање на вештачки ливади и производство на семе од еспарзета и инвентаризација на бонитетот на тревните состојки	9.800.000,00
2. Поттикнување на развојот на сточарството, рибарството и пчеларството	27.600.000,00
3. Суфинансирање на изградбата на брани за мали акумулации и мали хидромелиоративни системи за развој на земјоделството	28.000.000,00
4. Унапредување на индивидуалното земјоделство	18.600.000,00
5. Средства за заштита и користење на земјоделското земјиште во 1995 год.	6.000.000,00
6. За довршување на започнатите мерки од 1994 година и за недоволно предвидени средства	1.500.000,00

II

1. Средствата од дел I точка 1 на оваа програма во износ од 9.800.000,00 денари, ќе се користат од правни и физички лица за подигање на околу 1.200 ха вештачки ливади и инвентаризација на бонитетот на тревните состојки.

2. Распоредот на средствата за набавки на семе по корисници ќе го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на барања на земјоделските производители преку центрите за унапредување на индивидуалното земјоделство.

3. Правење на тревни смески од повеќе видови треви, паковање во единица за затревување на еден декар, дотур на семенски материјал до индивидуалните земјоделци како и давање на стручно упатство за подигање на вештачки ливади ги врши Земјоделскиот факултет во соработка со испорачателот на семенскиот материјал.

III

1. Средствата од дел I точка 2 на оваа програма во износ од 27.600.000,00 денари ќе се користат за следните мерки:

1. ГОВЕДАРСТВО

	субвенција по грло	вкупно денари
1.1. Субвенција за добнени телиња по пат на вештачко осеменување на крави во индивидуален сектор со сперма од тестирани бикови	80% од износот на мерката В/О	3.000.000,00
1.2. Субвенција за набавка на бикови од благородни раси (оберинталска, монтафонска и др.)	70% од пазарната вредност	600.000,00
1.3. Субвенција за спроведување на прогностирање на биковите за В/О, на крави во Центарот за репродукција при Ветеринарниот институт и за набавка на машки телиња од елитни парења		1.000.000,00

	субвенција по грло	вкупно денари
1.4. Партиципација во работењето на репроцен-тарот за оберталско говедо и изработ. на Програма и Правилник за обележување во говедарството		1.200.000,00
ВКУПНО:		5.800.000,00
2. ОВЧАРСТВО		
2.1. Субвенција за набавка на приплодни овни испитани на спермогенеза од расата виртенберг (оригинал), наменети за вештачко осеменување	3.000,00	1.300.000,00
2.2. Партиципација за спроведување на мерката тетовирање во овчарството и козарството во индивидуален сектор		6.000.000,00
ВКУПНО:		7.300.000,00
3. КОЗАРСТВО		
3.1. Субвенција за набавка на приплодни грла за формирање на репро-набавната центар	50% од вредност	1.000.000,00
ВКУПНО:		1.000.000,00
4. СВИЊАРСТВО		
4.1. Партиципација во работењето на репроцен-тарот за свињарство		1.000.000,00
ВКУПНО:		1.000.000,00
5. КОЊАРСТВО		
5.1. Партиципација за редовно работење на ергелата „Витачево“ во АК „Тиквеш“ - Кавадарци		1.000.000,00
5.2. Субвенција за набавка на приплодни грла		
– машки	20.000,00	100.000,00
– женски	4.000,00	100.000,00
ВКУПНО:		1.200.000,00
6. РИБАРСТВО		
6.1. Субвенција за унапредување на рибарството	учество во обновување на мрестилишта за производство на подмладок	
	субвенционирање за набавен подмладок за порибување	
ВКУПНО:		8.000.000,00
7. ПЧЕЛАРСТВО		
7.1. Субвенција за набавка на пчелни семејства-нуклеуси	650 ден. по нуклеус	1.200.000,00
7.2. Субвенција за пчелни матици	130,00 по матици	300.000,00
ВКУПНО:		1.500.000,00

	субвенција по грло	вкупно денари
8. ПОСЕБНИ НАМЕНИ		
8.1. Координација на регионалните служби за водење на матично книговодство во сточарството		300.000,00
8.2. Исплатување на обврски со Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 1994 година, и за недоволно предвидени намени и слично		1.500.000,00
ВКУПНО:		1.800.000,00
СЕ ВКУПНО:		27.600.000,00

IV

1. Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во износ од 28.000.000,00 денари ќе се користат за финансирање на изградба на брани за мали акумулации, базени за акумулирање на проточни води и мали хидромелиоративни системи, заради наводнување на земјоделските култури и се распоредуваат за:

- учество во изградба на брани за мали акумулации, базени за акумулирање на проточни води и мали хидромелиоративни системи. 23.000.000,00
- учество во изготвување студиска и друга документација за уредување на режимот на водите, учество во изготвување на прегледот на водните ресурси, учество во проучување на хидрологијата на малите водотеци заради изградба на мали акумулации, како и за спроведување на програмата 5.000.000,00

2. Средствата од дел IV точка 1 на оваа програма можат да се користат за учество во финансирањето на изградбата на објектите. Во пресметковната вредност на објектите влегуваат и средствата за истражни работи и средства за изготвување на инвестиционо-техничка документација.

Право на користење на средствата од оваа програма имаат водостопанските, земјоделските и други претпријатија кои се носители на развојот на водостопанството.

Приоритет при одобрување на средства од оваа програма имаат објектите чија економска оправданост е понагласена.

V

Средствата од дел I точка 4 на оваа програма во износ од 18.600.000,00 денари се користат за субвенционирање, односно регресирање на активностите за зголемување на индивидуалното земјоделско производство.

Овие средства се распределуваат по единица мерка за следните мерки:

	% од вредн. на мерката	вкупно денари
1. ПОЛЕДЕЛСТВО		
1.1. Производно демонстративни опити со примена на нови сорти	100	800.000,00
1.2. Производно демонстративни опити со примена на нови агротехнички мерки	100	640.000,00
ВКУПНО:		1.440.000,00

	% од вредн. на мерката	вкупно денари
2. ГРАДИНАРСТВО		
2.1. Производно демонстративни опити со нови сорти домати на површина од 0,5-1 декари	100	320.000,00
2.2. Производно демонстративни опити со нови сорти пипер – 1-3 декари	100	170.000,00
2.3. Производно демонстративни опити со нови сорти рана зелка 0,1-0,2 декари	100	100.000,00
2.4. Производно демонстративни опити со нови сорти касна зелка 0,1-0,2 декари	100	100.000,00
2.5. Производно демонстративни опити со нови сорти семе карфиол 0,1-0,2 декари	100	100.000,00
2.6. Производно демонстративни опити со компир од 1-2 декари	100	350.000,00
2.7. Производно демонстративни опити со заштита на растенијата од болести и штетници	100	600.000,00
ВКУПНО:		1.740.000,00

3. ОВОШТАРСТВО

3.1. Разни видови садници за ридско-планински подрачја најмалку 0,3 декари	50	830.000,00
3.2. Демонстративни опити со заштита во овоштарството	100	150.000,00
3.3. Демонстративни опити со нови сорти овошни видови	100	300.000,00
ВКУПНО:		1.280.000,00

4. ЛОЗАРСТВО

4.1. Демонстративни опити со заштита во лозарството	100	175.000,00
ВКУПНО:		175.000,00

5. ОПШТИ МЕРКИ

5.1. Постапка за признавање на ново-создадени сорти, одобрување да се воведат во производство странски сорти, заштита на сорти на земјоделски и шумски растенија и банка на гени		4.000.000,00
5.2. Тракторски натпревари		260.000,00
5.3. Денови на пченицата и на пченката		180.000,00
5.4. Земјоделско образование и пропаганда		2.000.000,00
5.5. Учество на „СКОМЕСА-95“		220.000,00
5.6. Поддршка за проектот за приватни фарми		4.400.000,00
5.7. Обезбедување на технички работни услови		2.000.000,00
ВКУПНО:		13.060.000,00

6. ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ЗАПОЧНАТИ МЕРКИ ОД 1994 ГОДИНА И ЗА НЕДОВОЛНО ПРЕДВИДЕНИ НАМЕНИ

		905.000,00
СЕ ВКУПНО:		18.600.000,00

Приоритет при користењето на субвенциите – регресите по гранки и намени имаат земјоделците од ридско-планинските подрачја.

VI

Средствата од дел I точка 5 на оваа програма во износ од 6.000.000,00 денари ќе се користат и тоа за:

- Освојување на нови површини со разорнување на напуштени земјоделски површини, рекултивација на порано пренаменето земјоделско земјиште и откуп на земјоделско земјиште 6.000.000,00

Со средствата од дел VI точка 1 на оваа програма ќе се финансира учеството во спроведувањето на следните мерки:

– разорнување на напуштено земјоделско земјиште (прелози) пасишта, рушење на меѓи, исушување на мочуришта, бари, оспособување на тресетишта за земјоделско производство, ископачување на неродни стебла, чистење на камења и оспособување на порано пренаменето земјоделско земјиште во обработливо земјиште (рекултивација) и откуп на земјоделско земјиште.

Средствата од точка 1 ќе се користат за оспособување на земјоделското земјиште за земјоделско производство и ќе се исплаќаат по 7.500,00 (седум илјади и петстотини) денари за секој оспособен хектар.

Правото на користење на овие средства имаат претпријатијата, задругите и другите правни и физички лица кои управуваат со земјоделското земјиште или им е дадено на користење.

VII

- Исплатувањето на средствата од оваа програма по корисници ја врши Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на поднесени барања.

Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа програма со поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

- Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 15 дена од донесувањето на оваа програма ќе донесе поблизок пропис за начинот на остварување на правото за користење на средствата утврдени со дел III од оваа програма.

- Правото и обврските на корисниците на средства по оваа програма од дел I се утврдуваат и тоа:

– за точка 3 и 5 освен за откуп на земјоделско земјиште со договор што ќе го склучи Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за откуп на земјоделско земјиште со Договор што ќе го склучи Министерот за финансии.

Исплатата на средствата од точките 1,2,4 и 6 ќе се врши со решенија на Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

- Контрола врз наменското користење на средствата од страна на корисниците врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VIII

Средствата предвидени со оваа програма се непо-вратни.

IX

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-740/1
13 и 20 март 1995
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

383.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 71 и член 79 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 8 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

- СЕ УКИНУВААТ член 49 и членовите 85 до 121 од Статутот на централното основно училиште „Ванчо Прке“ во Делчево, донесен на 17 април 1992 година.

- Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и произведува правно дејство од денот на објавувањето.

Одлуката ќе се објави и во училиштето на начин предвиден за објавување на општи акти.

- Уставниот суд на Република Македонија, со решение У. бр. 57/94 од 23 ноември 1994 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со закон.

- На седницата Судот утврди дека во член 49 од Статутот се утврдуваат условите за именување на индивидуален работодавен орган во училиштето. Во членовите од 85 до 99 се уредува организацијата на учењето и учеството на претставници на општествената заедница. Од членот 100 до 121 од Статутот се уредуваат прашања за правата и обврските на учениците. На сите наведени членови од Статутот кои уредуваат прашања што се од значење за остварување на јавниот интерес, а кои се применуваат, не е дадена согласност од Собранието на Република Македонија.

- Според член 5 од Законот за предучилишно и основно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 15/90, 11/91 и 40091) основното воспитание и образование е дејност од посебен општествен интерес. Според член 248 од Законот, согласност на одредбите претставниците на општествената заедница и условите за именување на индивидуален работодавен орган, дава Собранието на Република Македонија.

Од цитираните одредби од Законот произлегува дека основното воспитание и образование е дејност од јавен интерес, па на одредбите од статутите со кои се уредуваат тие прашања, согласност дава Собранието на Републиката.

Со оглед на тоа што на член 49 и членовите 85 до 121 од Статутот во кои се уредуваат прашањата за остварување на јавен интерес, а кои се применуваат, не е дадена согласност од Собранието на Републиката, Судот оцени дека тие не се во согласност со означените законски одредби.

- Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

- Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.57/94

8 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

384.

Врз основа на член 17 и член 69 точка 12 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на 28.03.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО II-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1995 ГОДИНА

1. Банките и штедилниците можат да ги зголемат денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и на граѓаните до 1,7% на 30 април 1995 година, до 2,5% на 31 мај 1995 година и до 3,3% на 30 јуни 1995 година, кумулативно во однос на состојбата на тие пласмани на 31.12.1994 година.

Под состојба на денарските пласмани на банките и штедилниците на 31.12.1994 година во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбира состојбата на тие пласмани на 31 јули 1994 година зголемена за можниот пораст на денарските пласмани до крајот на 1994 година, во согласност со стапките за нивен можен пораст во тој период утврдени од страна на Народна банка на Република Македонија со соодветни одлуки.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка обврската за ограничување на порастот на денарските пласмани нема да се однесува на порастот на пласмани на банките и штедилниците кој одговара на висината на нето остварениот ефективен пораст на основачкиот капитал на банката, односно штедилницата во I-то полугодие од 1995 година во однос на неговата состојба на 31.12.1994 година, без ревалоризација за 1994 и 1995 година.

2. Во рамките утврдени во точка 1 од оваа одлука, банките и штедилниците можат да пласираат средства кај 25-те претпријатија најголеми загубари утврдени со Заклучокот на Владата на Република Македонија од 12.04.1994 година, само во согласност со специјалната програма за нивно реструктурирање верифицирана од Владата на Република Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој.

По исклучок на одредбите од став 1 на оваа точка, банките и штедилниците можат да пласираат средства кај „Електростопанство на Македонија“ – Скопје и кај ЖТП – Скопје и без програма за реструктурирање на овие претпријатија, но со гаранција добиена од Владата на Република Македонија.

3. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука се подразбираат денарските пласмани утврдени во точка 2 од Одлуката за методологијата на вкупните денарски побарувања на банките и штедилниците од стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и од граѓаните („Службен весник на РМ“, бр. 35/94).

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа Одлука, банките и штедилниците ќе доставуваат на Народна банка на Република Македонија декадни и месечни извештаи за остварената состојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во Народна банка на Република Македонија два дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат на основа книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на месецот во рокот предвиден за доставување на КНБ-БИФО (извештај за книговодствената состојба на сметките на банките и штедилниците).

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и штедилниците ги доставуваат според Упатство што го

пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.04.1995 година.

О. бр. 02/15/92-95
28 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
М-р Борко Станоевски, с.р.

385.

Врз основа на член 69 точка 5 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и член 3 став 2 од Уредбата за контен план и биланс на банките, а по претходно добиено мислење од Министерството за финансии на Република Македонија, Советот на Народна банка на Република Македонија на 28.03.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во Планот за аналитички сметки во контниот план за банките, кој е составен дел на Одлуката за аналитичките сметки во контниот план за банките (Службен весник на Република Македонија бр. 68/93, 80/93, 35/94, 40/94 и 12/95) се вршат следните дополнувања:

– се воведува сметка 2428 – „Дневен депозит на банките кај Народна банка на Република Македонија“.

По својот карактер сметката е пасивна и на неа има право да книжи само Народна банка на Република Македонија.

– се воведува сметка 1428 – „Депониран дневен депозит на банката кај Народна банка на Република Македонија“.

По својот карактер сметката е активна и на неа имаат право да книжат само банките.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/93-95
28. март 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
М-р Борко Станоевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

На должникот Нежири Шефкет од Гостивар, сега во странство со непозната адреса, му се поставува привремен застапник и тоа Тримчески Ратко, на работа при ЦСРО-Гостивар. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник – и ги врши сè додека должникот или негов полномошник не се појават пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар. И бр. 4360/94.

(121)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13919/94, на регистарска вложка бр. 1-55149-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно-трговското претпријатие „ШАТАРА-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт с. Горно Оризари, Титов Велес.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 012521, 012522, 012524, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699, 090150, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна ипедиција, лизинг работи, ресекспорт, агенциски услуги на областа на транспортот, консигнациона продажба, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, долгорочна производствена кооперација, компензациони работи, привремен извоз и увоз, малограничен промет со соседните земји: Албанија, Србија, Грција и Бугарија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Ивко Шатара – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13919/94. (16406)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Ст.бр.380/95 од 24.III.1995 година објавува дека отвори стечајна постапка над Банката за надворешна трговија АД Скопје.

За стечаен судија се именува Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник се определува Томислав Јагуриноски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр.8 ст.19, тел.226-121.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник“ на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања и доверителите на стечајниот должник на ден 16.V.1995 година во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 49/95 од 3.III.95 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за услуги, промет со стоки на големо и мало и застапување „КАТА КОМЕРЦ“ ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 68 и жиро сметка 40100-601-200264.

За ликвидационен управник се определува Тодор Тодоровски од Скопје, ул. Хо-Ши-МИН бр. 399-а тел. 269-769. Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примерока со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 11.IV.95 г. во 11,40 часот во соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Правоаголен печат под назив: „Бифе „АС“ Горан Димковски с. Марино Скопје“. (1278)

Округли печат под назив: „Акционерско друштво во мешовита сопственост ЗИК „СТРУМИЦА“ Ц.О. Струмица ДОО „Кооперација“ – Струмица“. (1225)

Правоаголен печат под назив: „СТД „АДА ПРО-МЕТ“ Бајрами Харун, с. Студеничани – Скопје“. (1185)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги „МИФАМИД“ ц. о. Експорт-Импорт Скопје ул. „Челопек“ бр. 10, Скопје“. (1269)

Правоаголен печат под назив: „Треска-Тргомебел“ доо Скопје Менувачница – 3“. (1188)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „БОМИРО“ Експорт-Импорт п. о. Скопје“. (1187)

Округли печат и штембил под назив: „ФАТИМ-КОМЕРЦ“ Експорт-Импорт ЦО Трговско претпријатие за промет на мало и големо, Скопје“. (1189)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Работна организација за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Втори септември“ – Демир Хисар“. (1190)

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Решение бр. 18-3956/2 за основање на мешовито претпријатие издадено од Министерството за односи со странство на претпријатието „ДЕЛ-Вел“ Скопје ДОО. (1259)

Одобрение Уп. бр. 14-22478 од 12.XI.1974 година издадено на име Стојче Апостоловски, Скопје. (1260)

Решение бр. 14-6087 од 18.X.1991 година издадено од Секретаријат за стопанство ПОЕ Карпош на име Неат Абдули, Скопје. (1261)

Чековна картичка бр. 11859-80 и чекови бр. 2348793, 2348791, 2348790 и 1965238 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Зорица Трифуновска, Скопје. (1223)

Чекови бр. 187506 и 164861 од тековна сметка бр. 20/22 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Драгана Радуловска, Скопје. (1224)

Чековна картичка бр. 207382976 и чекови од бр. 2500428 до 2500437 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Лена Величковска, Скопје. (1251)

Чековна картичка бр. 109266-71 и чекови од бр. 1060102 до 1060107 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Боро Блажевски, Скопје. (1252)

Чековна картичка бр. 115630-99 и чек бр. 2450232 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Светлана Мишовска, Скопје. (1253)

Чековна картичка бр. 15800-61 и чекови од бр. 2113079 до 2113084 и 1443000 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Јелица Касутовска, Скопје. (1254)

Чековна картичка бр. 84846-05 и чек бр. 2472771 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Божин Велковски, Скопје. (1255)

Чековна картичка бр. 36570-41 и чекови од бр. 1968425 до 1968434 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Светлана Христова Јоциќ, Скопје. (1256)

Чекови бр. 6557512, 6557513 и 6557514 од чековна сметка бр. 20219-49 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Оливера Јоциќ, Скопје. (1257)

Чекови од бр. 0001081206 до 0001081215 издадени од Комерцијална банка а. д. Скопје на име Павле Илиќ, Скопје. (1258)

Работна книшка издадена во Скопје на име Зоран Митревски, Скопје. (1262)

Работна книшка издадена во Скопје на име Александар Спасовски, Скопје. (1263)

Работна книшка издадена во Скопје на име Јакуп Абдул, Скопје. (1264)

Работна книшка издадена во Скопје на име Магдалена Колар Павлова, Скопје. (1265)

Работна книшка издадена во Скопје на име Натмир Исмаили, Скопје. (1266)

Работна книшка издадена во Скопје на име Илија Михајловски, Скопје. (1267)

Работна книшка издадена во Скопје на име Војче Пигуловиќ, Скопје, с. Кучевиште. (1268)

Работна книшка издадена во Скопје на име Киро Арнаутовски, Скопје. (1269)

Работна книшка издадена во Скопје на име Роберт Јаки, Скопје. (1270)

Работна книшка издадена во Скопје на име Жанета Коцева, Скопје. (1271)

Работна книшка издадена во Скопје на име Томи-слав Божиновски, Скопје. (1272)

Работна книшка издадена во Скопје на име Салаху-дин Идризмари, Скопје. (1273)

Работна книшка издадена во Скопје на име Сузана Цветковска, Скопје. (1274)

Работна книшка издадена во Скопје на име Апо-столовска Николина, Скопје. (1275)

Работна книшка издадена во Скопје на име Сабри Беџетовиќ, Скопје. (1276)

Работна книшка издадена во Скопје на име Розета Костовска, Скопје. (1277)

Пасош бр. 085867/93 издаден од УВР Тетово на име Иљбер Илџази, ул. „111“ бр. 40, Тетово. (1283)

Пасош бр. 389841/94 издаден од УВР Скопје на име Неат Рушитовски, с. Чифлик, Скопје. (1284)

Пасош бр. 0323933/94 издаден од УВР Скопје на име Горан Младеновски, Скопје. (1285)

Пасош бр. 0348879 издаден од УВР Гевгелија на име Ванчева Ванга, ул. „Мирче Ацев“ бр. 22, Богданци. (1286)

Пасош бр. 0315883 издаден од УВР Гевгелија на име Кусуров Митко, ул. „Петар Мусев“ бр. 78, Богданци. (1287)

Пасош бр. 68928 издаден од УВР Тетово на име Стојчевска Добринка, с. Доброште, Тетово. (1280)

Пасош бр. 174845 издаден од УВР Гостивар на име Ракипи Гзим, с. Вруток Гостивар. (1281)

Пасош бр. 041442 издаден од УВР Тетово на име Зекирја Синани с. Желино, Тетово. (1282)

Пасош бр. 0577725 издаден од УВР Делчево на име Сасанска Победа, ул. „Кеј на ослободување“ бб пенз. дом. Делчево. (1226)

Пасош бр. 0361279 издаден од УВР Струмица на име Попов Петар, ул. „Спиро Захов“ 18, Струмица. (1191)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од ЦОУ „Гон Бузуку“ с. Србиново на име Абази Теки с. Трново, Гостивар. (1192)

Пасош бр. 0110452 издаден од УВР Крива Паланка на име Стојчевски Љупчо с. Конопница, Крива Паланка. (1193)

Пасош бр. 0068140/93 издаден од УВР Гевгелија на име Михаил Хаџи-Митров, Гевгелија. (1193)

Пасош бр. 359341/94 издаден од УВР Скопје на име Шехида Муриќ, с. Батинци, Скопје. (1195)

Пасош бр. 126743 издаден од ГУВР Скопје на име Бајрами Тефик ул. „Питу Гули“ бр. 54, с. Арачиново Скопје. (1196)

Пасош бр. 62232/95 издаден од УВР Скопје на име Авдула Дарлишта, ул. „Пере Тошев“ бр. 32, Скопје. (1197)

Пасош бр. 0060672 издаден од УВР Скопје на име Петар Десков, Скопје. (1198)

Пасош бр. 561824/95 издаден од УВР Скопје на име Јакуп Таири ул. „34“ бр. 2 с. Сингелиќ, Скопје. (1199)

Пасош бр. 431830/94 издаден од УВР Скопје на име Бошковска Весна, Скопје. (1200)

Пасош бр. 0565286 издаден од УВР Скопје на име Реџеп Цамиќ, с. Д. Коњаре, Скопје. (1201)

Пасош бр. 128308/93 издаден од УВР Скопје на име Ѓоре Гелев, ул. „Бутелска“ бр. 49-а, Скопје. (1202)

Пасош бр. 553220/95 издаден од УВР Скопје на име Дејан Хаџитрајков ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 11/1-53, Скопје. (1203)

Пасош бр. 0131126 издаден од УВР Скопје на име Дракулевски Дичо, Скопје. (1204)

Пасош бр. 390831 издаден од УВР Скопје на име Мустафа Неџмудин с. Бојане, Скопје. (1205)

Пасош бр. 493072/94 издаден од УВР Куманово на име Звоне Тодоровски ул. „М. Горки“ бр. 76, Куманово. (1228)

Пасош бр. 420245/95 издаден од УВР Куманово на име Миле Јакимовски с. Кетенено, Кратово. (1229)

Пасош издаден од УВР Куманово на име Авдија Фети с. Липково, Куманово. (1230)

Пасош издаден од УВР Куманово на име Авдији Менсуре, с. Липково, Куманово. (1231)

Пасош издаден од УВР Куманово на име Муамет Јусуфи, с. Липково, Куманово. (1232)

Пасош издаден од УВР Куманово на име Шенаси Рамадани, с. Липково, Куманово. (1233)

Пасош бр. 270556 од 8.VII.1994 издаден од ОВР Струга на име Терзиоски Стево, Кеј „8 ноември“ бр. 87, Струга. (1234-а)

Пасош бр. 406279/94 издаден од УВР Гостивар на име Мустафа Реџеми ул. „Б. Кидрич“ бр. 29, Гостивар. (1234)

Пасош бр. 147272/93 издаден од УВР Тетово на име Адем Зекири, с. Ларци, Тетово. (1235)

Пасош бр. 030857/93 издаден од УВР Скопје на име Маја Митевска, Скопје, ул. „Поков“ бр. 3Б. (1236)

Пасош бр. 562960/95 издаден од УВР Скопје на име Сашо Дојчиновски, ул. „Димче Милошевски“ бр. 40, Скопје. (1237)

Пасош бр. 131778/93 издаден од УВР Скопје на име Бисерка Настева, ул. „Кочо Рацин“ бр. 26/44, Скопје. (1238)

Пасош бр. 538239 издаден од УВР Скопје на име Снежана Јовчева, Скопје. (1239)

Пасош бр. 538326 издаден од УВР Скопје на име Зоран Цветиниќ ул. „Г. Ѓоновиќ“ бр. 149, Скопје. (1240)

Пасош бр. 154149 издаден од УВР Скопје на име Захадин Мемети, с. Ласкарци, Скопје. (1241)

Пасош бр. 445853/94 издаден од УВР Скопје на име Бојан Рафајлоски бул. „Васил Главинов“ бр. 3-V/4, Скопје. (1242)

Пасош бр. 445832/94 издаден од УВР Скопје на име Виктор Рафајлоски бул. „Васил Главинов“ бр. 3-V/4, Скопје. (1243)

Пасош бр. 446109/94 издаден од УВР Скопје на име Љиљана Рафајлоска бул. „Васил Главинов“ бр. 3-V/4, Скопје. (1244)

Пасош бр. 210174/94 издаден од УВР Скопје на име Авдираман Бахтијар с. Зелениково, Скопје. (1245)

Пасош бр. ПМКД 0130510 издаден од УВР Скопје на име Загорка Димитрова, Скопје. (1246)

Пасош бр. ПМКД 0130472 издаден од УВР Скопје на име Кирил Димитровски, Скопје. (1247)

Пасош бр. 10168/93 издаден од УВР Скопје на име Александар Гуцевски, Бул. „АСНОМ“ бр. 12/17. (1248)

Пасош бр. 442167/94 издаден од УВР Скопје на име Зулфи Љамарари ул. „Јајце“ бр. 208, Скопје. (1249)

Оглас објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 13 под бр. 939 на име Али Хабиљ, Скопје се стагнира. (1250)

Чекови бр. 00283215, 00292879, 00302893, 00302900, 00292880, 00302894, 00302901, 00292881, 00302895, 00302902, 00292875, 00292882, 00302896, 00292876, 00292883, 00302897, 00292877, 00292884, 00302898, 00292878, 00302899. Од чековна книшка бр. 06.0000212.20 на име Анастасиеска Љубица издадена од Стопанска банка АД Скопје, филијала Гостивар на име Анастасиески Мирослав. (1279)

Работна книшка издадена во Скопје на име Влатко Вучковски, Скопје. (1206)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од „АД Макаренко“ – Скопје на име Весна Богдановска, Скопје. (1207)

Работна книшка издадена во Скопје на име Соња Павлова, Скопје. (1208)

Работна книшка издадена во Скопје, на име Хасани Сузана, Скопје. (1209)

Свидетелства за завршено III и IV година и свидетелство за завршено средно образование издадено од УСО „Браќа Миладиновци“ Скопје на име Благојче Нацев, Т. Велес. (1210)

Работна книшка издадена во Скопје на име Ѓуља Салиевска, Скопје. (1211)

Работна книшка издадена во Скопје, на име Татјана Спиркоска, Скопје. (1212)

Работна книшка издадена во Скопје, на име Зорка Трпкоска, Скопје. (1213)

Решение за дуќан рег. бр. 6266 од 13.I.1995 година издадено од Министерство за стопанство под бр. УП. бр. 25-127 од 13.I.1995 година на име Зоран Андевски, Скопје. (1214)

Решение бр. 11-3815 од 3.X.1988 година издадено на Екрем Рушиди, Скопје. (1215)

Чековна карта бр. 0001632490 издадена од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Љиљана Стефкова Јаневска, Скопје. (1216)

Чековна картичка бр. 10871313 и чек. бр. 1944688 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Добринка Трајкова, Скопје. (1217)

Чекови бр. 2473277 до 2473281 од тековна сметка 79577-82 издадени од Комерцијална банка АД Скопје, на име Виолета Чинговска, Скопје. (1218)

Чековна картичка бр. 32919-53 и чекови од бр. 1963699 до 1963706 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Виолета Апостолова, Скопје. (1219)

Чековна картичка бр. 64462-17 и чекови од бр. 2292406 до 2292410 и од бр. 2340351 до 2340360 издадени од Комерцијална банка ад. Скопје на име Милица Илиевска, Скопје. (1220)

Чекови бр. 2427704 и 2427706 од тековна сметка бр. 9652399 издадени од Комерцијална банка на АД Скопје на име Никола Димитров, Скопје. (1221)

Тековна картичка бр. 30901-39 од Стопанска банка и тековна сметка од Комерцијална банка 0011021934 и чек бр. 0000529444 од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Јоноска Маре ул. „Тодор Чангов“ бр. 48/60, Скопје. (1222)

Пасош бр. 193202 издаден во УВР Тетово на име Таири Шахин ул. „Бл. Тоска“ бр. 165, Тетово.

Пасош бр. 0138498 издаден од УВР Охрид на име Тодоровски Зоран, ул. „28 април бр. 27, Охрид.

Пасош бр. 136284/93 издаден од УВР Куманово на име Станко Петрушевски, Куманово

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на Р.М.“ бр.38/93), Акционерското Друштво „29 НОЕМВРИ“ – СКОПЈЕ, објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.
2. Седиштето на АД „29 НОЕМВРИ“ е во Скопје, на ул. „III-та Македонска бригада“ бб.

3. Пријавите се доставуваат до АД „29 НОЕМВРИ“ – СКОПЈЕ и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец пропишан од Агенцијата.
4. Огласот да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), Претпријатието во општествена сопственост за производство, промет и услуги „Црвена Свезда“ Скопје Ц.О. објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ СЛЕДБЕНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Претпријатието во општествена сопственост за производство, промет и услуги „Црвена Свезда“ Скопје, ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања од ова претпријатие во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примероци, од кои едниот од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатието со општествен капитал, а другиот до Претпријатието во општествена сопственост за производство, промет и услуги „Црвена Свезда“ Скопје.

4. Седиштето на претпријатието е во Скопје на улица „Сава Ковачевиќ“ бб.

ПОС „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ – Скопје (563)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93) ОП ЗИК „Тетово“ – Тетово ул. 29 Ноември бб објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА КОН ОП ЗИК „ТЕТОВО“ – ТЕТОВО

1. ОП ЗИК „Тетово“ – Тетово со своите друштва: ДОО Преработки; ДОО Индустриски ладилник; ДОО Агрокооперација; ДОО Полог; ДОО Вардар с. Брвеница и ДОО Борец с. Лешок; ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат, да ги најават своите побарувања кон ОП ЗИК „Тетово“ – Тетово во рок од 60 дена од денот на објавување на огласот.

2. Своите побарувања барателите ги доставуваат истовремено до ОП ЗИК „Тетово“ – Тетово ул. 29 Ноември бб и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија.

3. Барањата за заштита на своите права се доставуваат на посебен образец пропишан од Агенцијата („Службен весник на РМ“ бр. 3/94).

4. Седиште на ОП ЗИК „Тетово“ – Тетово е ул. 29 Ноември бб, Тетово.

О.П. ЗИК „ТЕТОВО“ – Тетово (570)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38-93), ПОС „БЕЛАСИЦА ФИЛМ“ Н.Село објавува

О Г Л А С

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Република Македонија да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Седиштето на ПОС „БЕЛАСИЦА ФИЛМ“ е с. Ново Село – Струмица.

3. Пријавите се доставуваат до ПОС „БЕЛАСИЦА ФИЛМ“ и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец пропишан од Агенцијата.

ПОС „БЕЛАСИЦА ФИЛМ“ – Ново Село (571)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на општествениот капитал („Сл.весник на РМ“ бр. 38/93), АД „СИМЕП“ – Струга објавува

О Г Л А С

СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. АД „СИМЕП“ – Струга ги известува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на РМ доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието.

2. Седиштето на „СИМЕП“ – Струга е во Струга, Дебарски пат 66.

3. Своите побарувања барателите треба да ги достават истовремено до претпријатието и Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец („Сл.весник на РМ“ бр. 3/94), во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

АД „СИМЕП“ – Струга (572)

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Тревизо-Ком“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Васил Главинов“ – бр. 3 – Скопје, во време од 10 до 15 часот.

„ТРЕВИЗО-КОМ“ – ДОО Скопје (564)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ТРАНС-ЕКСПРЕС“ – Крушево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Илинденска“ – во време од 8 до 14 часот.

(565)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Битолашпед“ – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Железничка“ 66 Битола, во време од 9 до 11 часот.

(566)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Виничанка“ – Веница

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 122 во време од 10 до 12 часот.

(567)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС „МАГ-НУМ“ – Струмица

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Климент Охридски“ бр. 105 во време од 8 до 14 часот.

(568)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Стаклара“ – Дебар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Први мај“ бб – Дебар, во време од 8 до 14 часот.

(569)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Печатница „Киро Д. Дандаро“ – АД Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со Претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Градски стадион“ – Битола, во време од 10 до 14 часот.

(573)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Стаклара“ – Дебар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-

наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Први мај“ бб – Дебар, во време од 8 до 14 часот.

(569)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Печатница „Киро Д. Дандаро“ – АД Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го превземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Градски стадион“ – Битола, во време од 10 до 14 часот.

(573)

Врз основа на член 4 став 7 од Законот за сметководство („Службен весник на РМ“, број 42/93), Заводот за платен промет на Република Македонија, ја утврдува и објавува

ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1994 ГОДИНА

Просечната месечна бруто плата по работник во стопанството на Република Македонија за 1994 година изнесува 11.385,00 денари,

Директор,
Никола Кацарски, с.р.

СОДРЖИНА

379.	Одлука за помилување на осудени лица. . .	353
380.	Одлука за определување на највисоко ниво на цените за превоз на патници и стока во внатрешниот железнички сообраќај	353
381.	Програма за изготвување и донесување Просторен план на Република Македонија-	353
382.	Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 1995 година.	355
383.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 57/94 од 8 март 1995 година	358
384.	Одлука за ограничување на порастот на денарските пласмани на банките и на питедлиците во II-то тромесечје од 1995 година	359
385.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за аналитичките сметки во контниот план за банките.	359
	Објава за просечна месечна бруто плата по работник во стопанството на Република Македонија за 1994 година.	364

Меѓународни договори – додадок

I – LII